

**ВИНАРСКА ВИЗБА  
ТИКВЕШ АД - СКОПЈЕ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
И  
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА  
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА  
31 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА**

**Скопје, април 2014**

**СОДРЖИНА**

<b>Извештај на независниот ревизор</b>	<b>Страна</b>
<b>Посебни Финансиски извештаи</b>	<b>1-2</b>
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за паричните текови	6
Извештај за промените во главнината	7-8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 41

**Додатоци**

Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2- Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3- Годишен Извештај за работење

. . 20, 1000

: +389 (2)32 14 706  
: +389 (2)32 14 707

[www.moorestephens.mk](http://www.moorestephens.mk)  
[www.moorestephens.com](http://www.moorestephens.com)

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**

**Извештај за посебните финансиски извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2013 година, како и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

*Одговорност на раководството за посебните финансиски извештаи*

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

*Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)  
ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**Мислење**

Според нашето мислење, посебните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје заклучно со 31 декември 2013 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

**Извештај за други правни и регулативни барања**

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и посебните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2013 година.

Скопје, 28 април 2014 година

**Овластен ревизор**

Гоце Христов

**Управител и Овластен ревизор**

Антонио Велјанов



**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември**

	<b>Белешка</b>	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Приходи од продажба	8	1,080,878	1,176,965
Дадени попусти и дисконти	8	(80,191)	(79,127)
<b>Нето приходи од продажба</b>		<b>1,000,687</b>	<b>1,097,838</b>
Трошоци на продадени производи	9	(647,615)	(757,724)
<b>БРУТО ДОБИВКА</b>		<b>353,072</b>	<b>340,114</b>
Останати оперативни приходи	10	61,675	50,757
Дистрибутивни (продажни) расходи	11	(75,378)	(98,172)
Административни расходи	12	(75,293)	(66,653)
Останати оперативни расходи	13	(183,827)	(146,604)
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА</b>		<b>80,249</b>	<b>79,442</b>
Приходи (расходи) од финансирање	14	(75,302)	(77,002)
Капитални добивки (загуби)		-	-
<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>4,947</b>	<b>2,440</b>
Расход за данок од добивка	16	(3,376)	(2,273)
<b>НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ</b>		<b>1,571</b>	<b>167</b>
Основна заработка по акција (во МКД)	32	<b>6</b>	<b>1</b>

**Анализа на Билансот на успех и трошоците според природата и видот на трошоците за 2013 и 2012 година, е како што следува:**

Приходи од продажба	1,000,687	1,097,838
Останати оперативни приходи	61,675	50,757
Промени во залихи на готови производи	101,872	(150,992)
Сировини и материјали	(591,671)	(432,632)
Амортизација	(86,410)	(95,252)
Трошоци за вработени	(115,533)	(109,710)
Останати оперативни расходи	(290,371)	(280,567)
<b>Оперативна добивка</b>	<b>80,249</b>	<b>79,442</b>

Управниот Одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје на ден 28.04.2014 ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери за усвојување.



Генерален Директор  
Игор Илиевски

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември**

---

	<u>Белешка</u>	<u>2013 (000) МКД</u>	<u>2012 (000) МКД</u>
<b>Нето добивка за периодот</b>		<b>1,571</b>	<b>167</b>
<b>Останата сеопфатна добивка:</b>			
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	19	(1,420)	(637)
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства		-	-
<b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>		<b>(1,420)</b>	<b>(637)</b>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ</b>		<b>151</b>	<b>(470)</b>

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември**

---

	<b>Белешка</b>	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	17	1,348,128	1,387,867
Нематеријални средства	18	10,597	10,125
Вложувања во подружници	19	38,198	36,777
Вложувања расположливи за продажба	19	4,874	7,514
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>1,401,796</b>	<b>1,442,282</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	20	1,019,029	917,131
Побарувања од продажба	21	422,384	460,621
Побарувања за дадени аванси	22	13,210	6,977
Дадени позајмици	23	17,326	16,959
Останати краткорочни средства и АВР	24	24,012	27,866
Парични средства	25	2,914	2,798
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>1,498,875</b>	<b>1,432,352</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>2,900,671</b>	<b>2,874,634</b>
<b>ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА</b>			
<b>Главнина</b>			
Акционерски капитал	26	842,962	842,962
Премии на емитирани акции		169,135	169,135
Резерви		94,317	94,082
Ревалоризациони резерви и друго		5,864	7,284
Акумулирана добивка		339,333	337,997
<b>Вкупно главнина</b>		<b>1,451,611</b>	<b>1,451,460</b>
<b>Нетековни обврски</b>			
Долгорочни кредити и наеми	28	587,077	734,274
Резервирања за трошоци		-	-
<b>Вкупно нетековни обврски</b>		<b>587,077</b>	<b>734,274</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	29	493,431	356,379
Краткорочни кредити	30	160,916	123,755
Тековен дел на долгорочни кредити	30	178,958	186,492
Останати краткорочни обврски и ПВР	27	28,678	22,274
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>861,983</b>	<b>688,900</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>1,449,060</b>	<b>1,423,174</b>
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА</b>		<b>2,900,671</b>	<b>2,874,634</b>

	<u>Белеш.</u>	<u>2013 (000) МКД</u>	<u>2012 (000) МКД</u>
<b>Парични текови од оперативни активности</b>			
<b>Добавка пред оданочување</b>		<b>4,947</b>	<b>2,440</b>
<b>Усогласување за:</b>			
Амортизација	17 и 18	86,410	95,252
Расходи (приходи) од камати и дивиденди, нето	14	74,024	76,870
Исправка и отпис на побарувања	13	4,580	34
Исправка на вредност на вложувањата	13	936	-
Капитална загуба од расход на основни средства	13	3,836	66
<b>Добавка (загуба) пред промени во обртни средства</b>		<b>174,733</b>	<b>174,662</b>
Побарувања од продажба		32,520	(160,055)
Побарувања за дадени аванси		(6,233)	13,286
Останати тековни средства и АВР		2,472	(18,014)
Залихи		(101,898)	144,672
Обврски од добавувачи		137,052	40,462
Останати тековни обврски и ПВР		4,081	(12,044)
<b>Нето пари употребени во работењето</b>		<b>242,727</b>	<b>182,969</b>
Платена камата		(73,149)	(83,443)
Платен данок од добивка		(1,125)	(2,336)
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>		<b>168,453</b>	<b>97,190</b>
<b>Парични текови од вложувачки активности</b>			
Приливи (одливи) од купопродажба на вложувања		-	-
Наплатени (дадени) позајмици, нето	23	(367)	(5,127)
Примени камати	14	344	5,423
Примени дивиденди	14	235	464
Купување на недвижности, постројки и опрема	17	(52,468)	(55,140)
Купување на лиценци	18	(832)	(10)
Продажби на недвижности, постројки и опрема	17	2,321	59
<b>Нето парични текови од вложувачки активности</b>		<b>(50,767)</b>	<b>(54,331)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
Исплатени дивиденди		-	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	28	(154,731)	(117,153)
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нетс	30	37,161	62,000
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>		<b>(117,570)</b>	<b>(55,153)</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на парични средства</b>		<b>116</b>	<b>(12,294)</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>25</b>	<b>2,798</b>	<b>15,092</b>
<b>Парични средства на крајот од годината</b>	<b>25</b>	<b>2,914</b>	<b>2,798</b>

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА** за годината која завршува на 31 декември

---

	Обични акции		Приоритетни акции				Ревалоризацисне вишок и објективна вредност	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ	Резерви	Премии на емитир. Акции			
<b>Во (000) МКД</b>									
<b>Состојба на 1 јануари 2012</b>	<b>255,891</b>	<b>797,583</b>	<b>14,559</b>	<b>45,379</b>	<b>94,082</b>	<b>169,135</b>	<b>7,921</b>	<b>338,753</b>	<b>1,452,853</b>
<b>Сеопфатна добивка:</b>									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	167	167
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	-	(637)	-	(637)
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(637)</b>	<b>167</b>	<b>(470)</b>
<b>Трансакции со сопствениците:</b>									
Купени приоритетни акции од страна на М-6 ДОО	14,559	45,379	(14,559)	(45,379)	-	-	-	-	-
Издадени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	(923)	(923)
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2012</b>	<b>270,450</b>	<b>842,962</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,082</b>	<b>169,135</b>	<b>7,284</b>	<b>337,997</b>	<b>1,451,460</b>

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември**

	<b>Обични акции</b>		<b>Приоритетни акции</b>		<b>Резерви</b>	<b>Премии на емитир. акции</b>	<b>Ревалориза ционе вишок и објективна</b>	<b>Акумулиран а добивка (загуба)</b>	<b>Вкупно главнина</b>
	<b>Број на Акции</b>	<b>Износ</b>	<b>Број на Акции</b>	<b>Износ</b>					
<b>Во (000) МКД</b>									
<b>Состојба на 1 јануари 2013</b>	<b>270,450</b>	<b>842,962</b>	-	-	94,082	169,135	7,284	337,997	1,451,460
<b>Сеопфатна добивка:</b>									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	1,571	1,571
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	-	(1,420)	-	(1,420)
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1,420)</b>	<b>1,571</b>	<b>151</b>
<b>Трансакции со сопствениците:</b>									
Издвојување за резерви	-	-	-	-	235	-	-	(235)	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2013</b>	<b>270,450</b>	<b>842,962</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,317</b>	<b>169,135</b>	<b>5,864</b>	<b>339,333</b>	<b>1,451,611</b>

## **1. Основни податоци и дејност**

Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД - Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е настанато со поделба на АД Агрокомбинат ТИКВЕШ ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул.810 бб.

Основна дејност на Друштвото е производство на вина. Работата на Друштвото е организирана преку следните организациони делови:

- Управа на Друштвото;
- Сектор за производство;
- Сектор за комерцијално и маркетиншко работење;
- Финансов сектор и
- Одделение за општи и правни работи

Вкупниот број на вработени во Друштвото со 31 декември 2013 година изнесува 243 вработени (2012: 255 вработени).

## **2. Основа за составување на финансиски извештаи**

### **2.1. Основ за подготовкa на финансиски извештаи**

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 41, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подгответи со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2013 и 2012 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2013 и 2012 година ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот само на матичното друштво ВВ Тиквеш АД Скопје.

Друштвото има доминантно учество во капиталот на уште две друштва и тоа во Винојуг ДООЕЛ од Гевгелија и Машински Сервис ДООЕЛ од Кавадарци. Вложувањата во овие друштва се прикажани како вложувања во подружници (Белешка 19). Подружницата Винојуг ДООЕЛ е основана во текот на 2011 година, а подружницата Машински Сервис ДООЕЛ е основана во 2013 година.

Друштвото подготвува и издава консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013 и 2012 година во кои извештаи се вклучени и подружниците.

## **2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)**

### **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.12) и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.11).

### **2.3. Користење на проценки и расудувања**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случаувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

### **2.4. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во дологодна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### **3. Основни сметководствени политики**

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

#### **3.1. Приходи од продажба**

##### *Продажба на производи и стоки*

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

##### *Обезбедување на услуги*

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

#### **3.2. Приходи од финансирање**

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

#### **3.3. Расходи од финансирање**

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.4. Курсни разлики**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2013 и 2012, се следните:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
1 ЕУР =	61.5113 МКД	61.5000 МКД
1 ЦХФ =	50.1764 МКД	50.9106 МКД
1 USD =	44.6284 МКД	46.6510 МКД

#### **3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува одредени трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди на физички лица и нерезиденти. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2012: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејстово на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 16.

#### **3.6. Заработка по акција**

Друштвото ја прикажува основната заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

**3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

**3.7. Парични средства**

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

**3.8. Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

**3.9. Залихи**

Залихите се исказуваат според пониската од набавната вредност и нето реализацијоната вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализацијоната вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

**3.10. Вложувања во подружници**

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност, намалени за евентуалните обезвреднувања на вредноста.

**3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

**3.11. Вложувања расположливи за продажба**

Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се исказани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно во останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

**3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

**(1) Општа објава**

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациони резерви во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и исказува издвоено во билансот на состојба.

Согласно параграф 44(б) од објавениот МСС 8 Нето добивка или загуба за периодот, основни грешки и промени во сметководствените политики (Сл. Весник на РМ бр.94/2004) ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се исказува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

##### *(2) Амортизација*

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2013 година во однос на 2012 година се следните:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Возила	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

#### **3.13. Обезвреднување на средствата**

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

#### **3.14. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се исказуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.15. Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искајуваат според нивната амортизирана набавна вредност. Износите на договорената камата се искајуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искајуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

#### **3.16. Капитал**

##### **(1) Основна главнина**

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

##### **(2) Законски резерви**

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

##### **(3) Ревалоризациона резерва**

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.12. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.17. Користи на вработените**

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

##### **(1) Краткорочни користи за вработените**

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтиранот износ на користите.

##### **(2) Користи по престанок на вработувањето**

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

#### **3.18. Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде применено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

#### **3.19. Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

#### **4. Финансиски ризици и управување со истите**

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

##### **4.1. Пазарен ризик**

###### ***Ризик од промени на курсевите***

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, чиј ефект е даден во табелата подолу.

###### ***Ризик од промени на цените***

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Изложеноста на Друштвото на ваков вид на ризик е даден преку износите на овие вложувања во белешката 19.

##### **4.2. Кредитен ризик**

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва во земјата и странство. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

##### **4.3. Каматен ризик**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

##### **4.4. Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

**4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)**

**4.5. Даночен ризик**

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2013 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

**5. Утврдување на објективна вредност**

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

**БВ ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**6. Финансиски инструменти**

**6.1. Ризик на финансирање**

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година е следната:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Обврски по кредити и заеми	926,951	1,044,521
Пари и парични еквиваленти	(2,914)	(2,798)
<b>Нето обврски (пари)</b>	<b>924,037</b>	<b>1,041,723</b>
<b>Вкупен капитал</b>	<b>1,451,611</b>	<b>1,451,460</b>
<b>% на задолженост</b>	<b>62%</b>	<b>72%</b>

**6.2. Ризик од девизни валути**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2013 и 2012 година по валути е следната:

	<b>Средства</b>		<b>Обврски</b>	
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
ЕУР	228,064	276,371	765,813	986,582
УСД	476	355	-	-
Други	345	469	35	129
	<b>228,885</b>	<b>277,195</b>	<b>765,848</b>	<b>986,711</b>

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	<b>Зголемувања за 10%</b>		<b>Намалувања за 10%</b>	
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
ЕУР	(53,775)	(71,021)	53,775	71,021
УСД	48	36	(48)	(36)
Други	31	34	(31)	(34)
<b>Нето Ефект</b>	<b>(53,696)</b>	<b>(70,952)</b>	<b>53,696</b>	<b>70,952</b>

## 6. Финансиски инструменти (Продолжение)

### 6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирани средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	<b>31 декември</b>	
	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Парични средства	513	512
- Побарувања од купувачи	422,384	460,621
- Останати побарувања и позајмици	25,102	32,692
- Вложувања во подружници	38,198	36,777
- Вложувања расположливи за продажба	4,874	7,514
	<b>491,071</b>	<b>538,116</b>
<i>Каматоносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства на сметки	2,401	2,286
- Дадени депозити во банки	-	-
	<b>2,401</b>	<b>2,286</b>
	<b>493,472</b>	<b>540,402</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	493,016	349,999
- Останати тековни обврски	28,678	22,274
- Позајмици	5,882	-
	<b>527,576</b>	<b>372,273</b>
<i>Каматоносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки и наеми	797,035	920,766
	<b>797,035</b>	<b>920,766</b>
<i>Каматоносни со фиксна камата:</i>		
- Заеми од други друштва	124,034	123,755
	<b>124,034</b>	<b>123,755</b>
	<b>1,448,645</b>	<b>1,416,794</b>

**ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.3. Ризик од промени на каматите**

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 2% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2013	2012	2013	2012
Земени кредити	(15,941)	(18,415))	15,941	18,415
Дадени депозити	-	-	-	-
<b>Нето Ефект</b>	<b>(15,941)</b>	<b>(18,415)</b>	<b>15,941</b>	<b>18,415</b>

**6.4. Ризик од ликвидност**

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2013 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	2,914	-	-	-	2,914
Купувачи	342,939	79,445	-	-	422,384
Останати побарув. и позајмици.	25,102	-	-	-	25,102
Вложувања	-	-	4,874	38,198	43,072
	<b>370,955</b>	<b>79,445</b>	<b>4,874</b>	<b>38,198</b>	<b>493,472</b>
Добавувачи	218,785	274,232	-	-	493,017
Кредити и наеми	28,323	56,646	254,906	587,077	926,951
Останати обврски	27,514	1,164	-	-	28,678
	<b>274,622</b>	<b>332,042</b>	<b>254,906</b>	<b>587,077</b>	<b>1,448,646</b>

**ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.4. Ризик од ликвидност (Продолжение)**

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2012 година според нивната доспеаност:

	<b>До 1 месец</b>	<b>1 - 3 мес.</b>	<b>3-12 мес.</b>	<b>Над 12 мес.</b>	<b>Вкупно</b>
Парични средства	2,798	-	-	-	<b>2,798</b>
Купувачи	392,905	67,716	-	-	<b>460,621</b>
Останати побарув. и позајмици	31,310	-	1,382	-	<b>32,692</b>
Вложувања	-	-	7,514	36,777	<b>44,291</b>
	<b>427,013</b>	<b>67,716</b>	<b>8,896</b>	<b>36,777</b>	<b>540,402</b>
Добавувачи	265,282	52,661	32,056	-	<b>349,999</b>
Кредити	42,380	56,389	211,479	734,273	<b>1,044,521</b>
Останати обврски	21,979	295	-	-	<b>22,274</b>
	<b>329,641</b>	<b>109,345</b>	<b>243,535</b>	<b>734,273</b>	<b>1,416,794</b>

**ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**7. Известување по сегменти**

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Флаширано вино;
- Наливно вино;
- Алкохолни пијалоци и
- Останато

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2013 година како и останатите сегменти информации се следните:

		<b>Флаширано Вино</b>	<b>Наливно вино</b>	<b>Алкохо- лни пијалоци</b>	<b>Оста- нато</b>	<b>Вкупно</b>
Приходи од продажба	од	861,998	18,740	198,842	1,298	<b>1,080,878</b>
Дадени работи (-)		(64,041)	-	(16,143)	(7)	<b>(80,191)</b>
Нето приходи од продажба		<b>797,957</b>	<b>18,740</b>	<b>182,699</b>	<b>1,291</b>	<b>1,000,687</b>
<b>Оперативна добривка/резултат на сегментот</b>		<b>63,992</b>	<b>1,503</b>	<b>14,652</b>	<b>104</b>	<b>80,249</b>
Приходи(расходи) од финансирање						<b>(75,302)</b>
Добривки (загуби) од вложувања						-
<b>Бруто добивка</b>						<b>4,947</b>
Данок од добивка						<b>(3,376)</b>
<b>Нето добивка</b>						<b>1,571</b>
<b>Други информации</b>						
Вкупни средства по сегменти		2,313,022	54,321	529,586	3,742	<b>2,900,671</b>
Вкупни обврски по сегменти		1,155,494	27,137	264,560	1,869	<b>1,449,060</b>
Амортизација Инвестиции во основни средства		68,904	1,618	15,776	111	<b>86,410</b>
		<b>41,838</b>	<b>983</b>	<b>9,579</b>	<b>68</b>	<b>52,468</b>

**ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**7. Известување по сегменти (Продолжение)**

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2012 година како и останатите сегменти информации се следните:

	<b>Флаширано Вино</b>	<b>Наливно вино</b>	<b>Алкохо- лни пијалоци</b>	<b>Оста- нато</b>	<b>Вкупно</b>
Приходи од продажба	916,380	87,487	171,914	1,184	<b>1,176,965</b>
Дадени работи (-)	(64,390)	(1)	(14,736)	-	<b>(79,127)</b>
<b>Нето приходи од прод.</b>	<b>851,990</b>	<b>87,486</b>	<b>157,178</b>	<b>1,184</b>	<b>1,097,838</b>
<b>Оперативна добивка/резултат на сегментот</b>	<b>61,653</b>	<b>6,331</b>	<b>11,374</b>	<b>86</b>	<b>79,442</b>
Приходи(расходи) од финансирање					<b>(77,002)</b>
Добивки (загуби) од вложувања					<b>-</b>
<b>Бруто добивка</b>					<b>2,440</b>
Данок од добивка					<b>(2,273)</b>
<b>Нето добивка</b>					<b>167</b>
<b>Други информации</b>					
Вкупни средства по сегменти	2,230,893	229,078	411,563	3,100	<b>2,874,634</b>
Вкупни обврски по сегменти	1,104,471	113,412	203,757	1,535	<b>1,423,174</b>
Амортизација во	73,921	7,591	13,637	103	<b>95,252</b>
Инвестиции основни средства	42,792	4,394	7,894	59	<b>55,140</b>

**ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**7. Известување по сегменти (Продолжение)**

Република Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

<b>Продажби во:</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Република Македонија	530,022	522,423
Југоисточна Европа	354,625	436,157
Западна Европа и САД	116,040	139,258
<b>Вкупно</b>	<b>1,000,687</b>	<b>1,097,838</b>

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

<b>Вкупни средства во:</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Република Македонија	2,671,846	2,598,261
Југоисточна Европа	223,368	232,606
Западна Европа и САД	5,457	43,767
<b>Вкупно</b>	<b>2,900,671</b>	<b>2,874,634</b>

  

<b>Вкупни инвестиции во:</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Република Македонија	52,468	55,140
Југоисточна Европа	-	-
Западна Европа и САД	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>52,468</b>	<b>55,140</b>

Информации за главни купувачи во 2013 година (над 10% од вкупен приход):

<b>Купувач</b>	<b>% на учество во приходи</b>	<b>Износ на приходи</b>
М-6 Тиквеш ДОО Белград	26,34%	263,554

Информации за главни купувачи во 2012 година (над 10% од вкупен приход):

<b>Купувач</b>	<b>% на учество во приходи</b>	<b>Износ на приходи</b>
М-6 Тиквеш ДОО Белград	31.70%	346,089

**8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	<b>2013</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2012</b> <b>(000) МКД</b>
<b>а) Анализа по пазари</b>		
Приходи од продажби на домашен пазар	609,843	591,476
Приходи од продажби на странски пазар	471,035	585,489
Намалено за дадени работи	(80,191)	(79,127)
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>1,000,687</b>	<b>1,097,838</b>
<b>б) Анализа по видови</b>		
Приходи од продажба на наливно вино	18,740	87,487
Приходи од продажба на флаширано вино	861,998	916,380
Приходи од продажба на жестоки пијалоци	198,842	171,914
Останати приходи	1,298	1,184
Намалено за дадени работи	(80,191)	(79,127)
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>1,000,687</b>	<b>1,097,838</b>

**9. ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ**

	<b>2013</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2012</b> <b>(000) МКД</b>
Залихи на почетокот на годината	827,005	977,997
<i>Производни трошоци во тек на година:</i>		
Потрошени сировини и материјали	594,484	429,938
Енергија	32,395	41,874
Амортизација	78,798	89,033
Плати на директни работници	43,810	45,887
Кусоци (вишоци) по попис	-	-
Залихи на крајот на годината	(928,877)	(827,005)
<b>Вкупно трошоци на продадени производи</b>	<b>647,615</b>	<b>757,724</b>

**10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**

	<b>2013</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2012</b> <b>(000) МКД</b>
Приходи од продажба на стоки	-	590
Приходи од наемнина	197	216
Приходи од ресторан и посетители	22,732	21,182
Приходи од продажба на материјали	12,317	12,297
Приходи од субвенции	13,151	11,137
Приходи од наплатени отписани побарувања	7,493	569
Останати приходи	5,785	4,766
<b>Вкупно останати оперативни приходи</b>	<b>61,675</b>	<b>50,757</b>

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**11. ДИСТРИБУТИВНИ (ПРОДАЖНИ) РАСХОДИ**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Транспорт на производи на домашен пазар	4,783	3,145
Транспорт на производи на странски пазар	1,750	1,470
Трошоци за унапредување на продажбата	10,700	10,223
Трошоци за саеми	2,724	1,232
Трошоци за маркетинг и пропаганда	55,421	82,102
<b>Вкупно продажни расходи</b>	<b>75,378</b>	<b>98,172</b>

**12. АДМИНИСТРАТИВНИ РАСХОДИ**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Плати на административни работници	52,037	46,238
Трошоци за надоместоци на вработените	11,573	9,347
Трошоци за службени патувања	11,683	11,068
<b>Вкупно административни расходи</b>	<b>75,293</b>	<b>66,653</b>

**13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	30,601	25,782
Останати услуги	26,840	18,149
Репрезентација	22,565	20,317
Трошоци за наемници	10,819	9,192
Потрошена енергија	9,248	11,142
Трошоци за телефони	9,118	7,350
Даноци и придонеси - останати	8,543	4,904
Амортизација	7,612	6,219
Премии за осигурување	7,354	5,793
Потрошени резервни делови	5,604	5,432
Спонзорства	1,728	2,548
Услуги за одржување и заштита	3,049	2,232
Банкарски провизии	2,402	1,310
Кусоци	256	373
Капитална загуба од отуѓување на основни средства	3,836	66
Исправка и отпис на побарувања и вложувања	5,516	34
Останати општи расходи	28,736	25,761
<b>Вкупно останати оперативни расходи</b>	<b>183,827</b>	<b>146,604</b>

**14. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ**

	2013 (000) МКД	2012 (000) МКД
Приходи од дивиденди	235	464
Приходи по основ на камати	344	5,423
Приходи по основ на курсни разлики	320	420
Расходи за камати од кредити	(67,651)	(77,279)
Расходи за казнени и други камати	(6,952)	(5,478)
Курсни разлики	(1,598)	(552)
<b>Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање</b>	<b>(75,302)</b>	<b>(77,002)</b>

**15. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

	2013 (000) МКД	2012 (000) МКД
Бруто плати на вработени	92,277	89,295
Трошоци за надоместоци на вработените	11,573	9,347
Трошоци за службени патувања	11,683	11,068
<b>Вкупно трошоци за вработени</b>	<b>115,533</b>	<b>109,710</b>

**16. ДАНОК ОД ДОБИВКА**

	2013 (000) МКД	2012 (000) МКД
<b>Непризнаени расходи:</b>		
Репрезентација	22,537	17,503
Спонзорства	690	2,548
Надоместоци на Одбор на директори	1,285	1,367
Даноци по задршка ( одбивка)	1,208	-
Исправка и отпис на побарувања	5,516	34
Друго	534	1,278
Парични казни и пенали	150	-
Камати по кредити	243	-
Камати по заеми добиени од поврзано лице	1,596	-
<b>Даночна основа</b>	<b>33,759</b>	<b>22,730</b>
<b>Пресметан данок од добивка од 10% (2012: 10%)</b>	<b>3,376</b>	<b>2,273</b>
Други ослободувања	-	-
<b>Данок од добивка</b>	<b>3,376</b>	<b>2,273</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>4,947</b>	<b>2,440</b>
<b>Ефективна даночна стапка</b>	<b>68.24%</b>	<b>93.16%</b>

## 17. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промени во текот на 2013 година:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема (000) МКД	Останати основни средства (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба на 1 јануари	1,391,695	1,103,817	12,485	13,021	2,521,018
Директни зголемувања	8,227	19,919	1,765	22,557	52,468
Пренос од инвестиции во тек	25,368	3,989	-	(29,357)	-
Продажба	-	-	(34)	(2,286)	(2,320)
Расход	(6,547)	(5,153)	-	-	(11,700)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>1,418,743</b>	<b>1,122,572</b>	<b>14,216</b>	<b>3,935</b>	<b>2,559,466</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>					
Состојба на 1 јануари	484,583	643,487	5,081	-	1,133,151
Амортизација за годината	34,672	49,153	2,225	-	86,050
Продажба	-	-	-	-	-
Расход	(2,970)	(4,893)	-	-	(7,863)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>516,285</b>	<b>687,747</b>	<b>7,306</b>	<b>-</b>	<b>1,211,338</b>
<b>Сегашна вредност на:</b>					
31.12.2013 година	902,458	434,825	6,910	3,935	1,348,128
31.12.2012 година	907,112	460,330	7,404	13,021	1,387,867

Со состојба на 31 декември 2013 година, целокупниот недвижен и подвижен имот на Друштвото е заложен како обезбедување за искористените краткорочни и долгочочни кредити, гаранции и акредитиви кај банките во Република Македонија, пред се кај Комерцијална банка АД Скопје, како најголема банка доверител на Друштвото.

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

**18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
<b>Набавна вредност</b>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>11,790</b>	<b>11,780</b>
Набавки	832	10
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>12,622</b>	<b>11,790</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>1,665</b>	<b>1,355</b>
Амортизација за тековна година	360	310
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>2,025</b>	<b>1,665</b>
<b>Сегашна вредност на 31 декември</b>	<b>10,597</b>	<b>10,125</b>

Нематеријалните средства во целост се состојат од купени лиценци или права кои се користат за обавување на дејноста на Друштвото.

**19. ВЛОЖУВАЊА**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
<b>A. Вложувања расположливи за продажба</b>		
<b>а) котирачки домашни друштва</b>		
Комерцијална Банка АД Скопје	4,149	5,563
ТТК Банка АД Скопје	102	108
Централна кооперативна банка АД Скопје	88	88
<b>б) останати домашни друштва</b>		
Македонска Банка АД Скопје во ликвидација	3,860	3,860
Илинден Делчево АД	1,061	1,061
Таска ПТП АД	159	159
Пакомак ДОО Скопје	652	652
УТП Унионмак АД	944	944
	<b>11,015</b>	<b>12,435</b>
Исправка на вредноста на вложувањата	(4,921)	(4,921)
	<b>6,094</b>	<b>7,514</b>
<b>B. Вложувања во подружници</b>		
Tikves Wine LTD (51% поседувана)	936	936
Винојуг ДОО Гевгелија (100% поседувана)	35,841	35,841
Машински сервис ДООЕЛ Кавадарци (100% поседувана)	1,137	-
	<b>37,914</b>	<b>36,777</b>
Исправка на вредноста на вложувањата	(936)	-
	<b>36,978</b>	<b>36,777</b>
<b>Вкупно вложувања</b>	<b>43,072</b>	<b>44,291</b>

Вложувањата во домашните субјекти се под 20% од капиталот на овие друштво и истите имаат карактер на малцински учества. Менаџментот на Друштвото смета дека истите се расположливи за продажба.

Исправката на вредност на вложувањата се однесува на вложувањето во акции на Македонска банка АД во ликвидација во износ од 3,860 илјади МКД; Илинден Делчево АД во износ од 1,061 илјади МКД и Tikves Wine LTD во износ од 936 илјади МКД.

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**20. ЗАЛИХИ**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Материјали	44,624	40,718
Резервни делови	20,608	22,091
Ситен инвентар и амбалажа	23,562	24,375
Готови производи	928,877	827,005
Трговски стоки	1,358	2,942
<b>Вкупно залихи</b>	<b>1,019,029</b>	<b>917,131</b>

Со состојба на 31 декември 2013 година, Друштвото има заложено залиха на готови производи (вино) со вкупна вредност од 65,306 илјади МКД (2012: 193,157 илјади МКД).

**21. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Купувачи во земјата	65,503	60,410
Купувачи во странство	218,892	266,084
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Македонија	88,184	75,399
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Скопје	56,729	61,888
	<b>429,308</b>	<b>463,781</b>
Минус: Исправка на вредноста на сомнителни побарувања	(6,924)	(3,160)
<b>Вкупно побарувања од продажба</b>	<b>422,384</b>	<b>460,621</b>
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>3,160</b>	<b>3,126</b>
Нови сомнителни побарувања	3,764	34
Наплати на сомнителни побарувања	-	-
Отписи	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>6,924</b>	<b>3,160</b>
<i>Структура на побарувања по доспеаност:</i>		
Недоспеани	182,188	69,871
Доспеани до 30 дена	58,188	294,507
Доспеани до 90 дена	70,363	99,403
Доспеани над 90 дена	118,569	-
Исправка на сомнителни побарувања	(6,924)	(3,160)
<b>Вкупно побарувања од продажба</b>	<b>422,384</b>	<b>460,621</b>

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**22. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Дадени аванси на добавувачи во земјата	12,167	5,576
Дадени аванси на добавувачи во странство	1,043	1,401
<b>Вкупно побарувања за дадени аванси</b>	<b>13,210</b>	<b>6,977</b>

**23. ДАДЕНИ КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
<i>Позајмица на:</i>		
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	8,890	8,888
Барово ДООЕЛ	4,845	4,053
Воденица Мулино Оне ТП Скопје	1,012	1,447
Идеа Плус	-	1,300
Винојуг ДОО	-	794
Беким Аземи Тетово	1,504	-
Меана Б	200	200
Фонко Вино	288	171
Машински сервис ДООЕЛ Кавадарци	418	-
Лепово ДООЕЛ Кавадарци	154	-
Дадени позајмици на контролори	15	106
<b>Вкупно краткорочни позајмици</b>	<b>17,326</b>	<b>16,959</b>

**24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Побарувања за данок од добивка	-	1,382
Побарувања за субвенции	2,067	10,926
Побарувања од вработените и други побарувања	5,709	3,425
Однапред платени трошоци	16,236	12,133
<b>Вкупно останати краткорочни средства и АВР</b>	<b>24,012</b>	<b>27,866</b>

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Денарски сметки кај комерцијални банки	2,300	1,413
Денарски акредитиви	9	9
Денарски благајни	513	512
Девизни сметки	60	822
Други парични еквиваленти	32	42
<b>Вкупно парични средства</b>	<b>2,914</b>	<b>2,798</b>

**26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ**

	<b>2013 акции</b>	<b>2012 акции</b>	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Обични акции	270,450	270,450	842,962	842,962
Приоритетни акции	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>270,450</b>	<b>270,450</b>	<b>842,962</b>	<b>842,962</b>

Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 ЕУР.

Во текот на 2012 година издадените конвертабилни приоритетни акции на Фондот за ПИОМ се откупени од страна на доминатниот акционер М-6 ДОО Скопје и истите се конвертирани во обични акции на Друштвото.

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31 декември 2013 година според евиденцијата на ЦДХВ е како што следува:

<b>Акционери:</b>	<b>31 декември 2013 година</b>	
	<b>Број на акции</b>	<b>% на Учество</b>
М-6 ДОО Скопје	216,589	80.08%
Останати помали акционери со под 5% од	53,861	19.92%
<b>Вкупно</b>	<b>270,450</b>	<b>100.00%</b>

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПВР**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Обврски спрема вработените за нето плати	5,267	5,330
Обврски спрема државата за давачки од плати	2,549	2,526
Обврски за камати по кредити	3,255	1,801
Обврски за ДДВ	11,315	6,149
Обврски за данок од добивка	1,164	295
Обврски за дивиденди	2,777	2,777
Останати обврски спрема вработените	1,470	1,589
Обврска за акцизни маркички	-	810
Други	881	997
<b>Вкупно останати краткорочни обврски и ПВР</b>	<b>28,678</b>	<b>22,274</b>

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**28. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И НАЕМИ**

	<b>Валута</b>	<b>Начин на отплата</b>	<b>Каматна стапка</b>	<b>Обезбедување</b>	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
<b>Кредити и наеми од:</b>						
ЕБРД	EUR	18 тримесечни рати до 06/2015	5-6% годишно	гаранција и залог	51,260	85,416
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	84 месечни рати до 05/2019	7,25 % годишно	гаранција и залог	71,397	84,563
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	84 месечни рати до 05/2019	7,25 % годишно	гаранција и залог	72,254	84,281
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	84 месечни рати до 05/2019	7,25 % годишно	гаранција и залог	72,254	85,375
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	84 месечни рати до 06/2019	7,25 % годишно	гаранција и залог	73,299	85,319
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	84 месечни рати до 06/2019	7,25 % годишно	гаранција и залог	73,250	86,354
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	84 месечни рати до 08/2019	7,25 % годишно	гаранција и залог	75,589	87,622
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	84 месечни рати до 08/2019	7,25 % годишно	гаранција и залог	75,589	88,718
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	84 месечни рати до 09/2019	7,25 % годишно	гаранција и залог	47,123	54,517
Шпаркасе банка АД Скопје	EUR	72 месечни рати до 02/2017	8,8 % годишно	гаранција и залог	29,505	38,821
Стопанска банка АД Битола	EUR	72 месечни рати до 10м/2018	8,5% годишно	гаранција и залог	42,158	48,927
Стопанска банка АД Битола	EUR	72 месечни рати до 10м/2018	8,5% годишно	гаранција и залог	12,985	15,070
М.МАУ Австрија	EUR	28 тримесечни рати до 12м/2014	6% годишно	купена опрема	11,764	26,464
Хипо-Алпе Адрија Лизинг Скопје	EUR	60 месечни рати до 12м/2015	3м.Еурибор	купена опрема	21,404	42,346
С-лизинг ДОО Скопје	EUR	48 месечни рати до 11м/2014	6м.Еурибор	купена опрема	4,017	3,990
НЛБ Лизинг	EUR	48 месечни рати до 01/2015	6м.Еурибор	купена опрема	1,437	2,983
Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје	MKD	18 месеци со грејс период од 3 месеци до 04м/2015	3% годишно	гаранција	30,750	-
					<b>766,035</b>	<b>920,766</b>
Тековен дел на долгочрни кредити и наеми					(178,958)	(186,492)
<b>Вкупно</b>					<b>587,077</b>	<b>734,274</b>

Сите кредити искористени од Комерцијална банка се одобрени врз основа на Договор за рамковен револвинг кредит лимит на износ од 15,000,000 ЕУР, со рок на важење до 07.05.2016 година, при што како обезбедување е даден залог на недвижниот и подвижен имот на Друштвото, 14,000 обични акции на М-6 ДОО во Друштвото, како и дел од залихите на готови производи (вино).

**Доспевањето на долгочрните кредити и наеми е како што следува:**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Во рок од една година	178,958	186,492
Во рок над една до пет години	533,927	554,908
Над 5 години	53,150	179,366
	<b>766,035</b>	<b>920,766</b>

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**29. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Обврски спрема индивидуалните производители на грозје	112,246	72,840
Обврски спрема Екопак МС	70,430	62,655
Обврски спрема М-6 Аграр ДООЕЛ	35,133	16,555
Обврски спрема останатите добавувачи во земјата	244,457	167,590
Обврски спрема добавувачи во странство	30,169	28,835
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	582	1,524
Обврски за примени аванси	414	6,380
<b>Вкупно обврски спрема добавувачи</b>	<b>493,431</b>	<b>356,379</b>

**30. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ**

	<b>2013 (000) МКД</b>	<b>2012 (000) МКД</b>
Abeks Financial Consulting LLC	5,882	-
Комерцијална Банка АД Скопје	31,000	-
М-6 ДОО Скопје	124,034	123,755
<b>Вкупно краткорочни кредити</b>	<b>160,916</b>	<b>123,755</b>

Договор со Abeks Financial Consulting LLC на износ од 5,882 илјади МКД, со рок на враќање до 01.04.2014 година и без каматна стапка. Како гаранција е даден акредитив отворен на 23.07.2013 година од страна на фирмата М-6 Светлана и останати ДОО Скопје.

Договор со Комерцијална Банка АД Скопје на износ од 31,000 илјади МКД, со рок на враќање до 15.05.2014 година и каматна стапка од 7.75% годишно. Како гаранција е дадена хипотека на недвижен имот и залог на залиха на вино.

Краткорочни позајмици од М-6 ДОО Скопје во вкупен износ од 124,034 илјади МКД со рок на враќање во текот на 2014 година и каматна стапка од 7% до 8% на годишно ниво. Позајмиците се обезбедени со дадени меници.

### 31. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната заработка по акција е како што следува:

#### а) основна заработка по акција

	2013 (000) МКД	2012 (000) МКД
Нето добивка расположива на акционерите	1,571	167
Дивиденда на приоритетни акции	-	-
<b>Корегирана Нето добивка</b>	<b>1,571</b>	<b>167</b>
<hr/>		
	број на акции	
	2013	2012
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
<b>Издадени обични акции на 1 јануари</b>	<b>270,450</b>	<b>255,891</b>
Конвертирани приоритетни акции во обични акции	-	14,559
<b>Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември</b>	<b>270,450</b>	<b>270,450</b>
<i>Основна заработка по акција (во МКД)</i>	<b>6</b>	<b>1</b>

Со оглед на фактот дека во текот на 2012 година издадените конвертабилни приоритетни акции на Фондот за ПИОМ се откупени од страна на доминатниот акционер, Друштвото нема повеќе издадено конвертабилни сопственички инструменти и не се пресметува разводната заработка по акција.

### 32. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

Во текот на 2013 и 2012 година, Друштвото согласно одлуките на Собранието на акционери нема издвоено дел за дивиденди на обичните акции (2012: за приоритетните акции на Фондот за ПИОМ во износ од 923 илјади денари).

### **33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ**

#### **а) Дадени хипотеки на својот имот**

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банките и други друштва за следните превземени обврски:

<b>Хипотекарен доверител</b>	<b>Објект/Имот</b>	<b>Обезбедување за:</b>
Комерцијална Банка АД Скопје	опрема, недвижности и залиха	рамковен револвинг кредит-лимит во износ од 15,000,000 Евра, со рок до 07.05.2016 година
Стопанска Банка АД Битола	опрема	Договори за долгочини и краткорочни кредити
ЕБРД	земјиште	Долгорочен кредит во износ од 2,500,000 Евра

#### **б) Дадени гаранции**

Друштвото има добиено една гаранција од Комерцијална банка АД во износ од 4,500 илјади МКД, во корист на еден добавувач со важност до 31.01.2015 година.

Со состојба на 31 декември 2013 година, Друштвото има искористено банкарска гаранција издадена од Комерцијална Банка АД Скопје во вкупен износ од 10,000 илјади МКД заради обезбедување на плаќање на царински долг.

#### **в) Судски спорови**

Друштвото се јавува како тужител во поголем број на судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. Вкупниот износ на вакви тужби во корист на Друштвото на 31 декември 2013 година изнесува 185,193 илјади МКД од кои 54,748 илјади МКД се добиени судски предмети и предадени на извршување во корист на Друштвото. Неизвесни средства не се признаваат.

Од друга страна, Друштвото се јавува како тужена странка во повеќе судски спорови, во вкупен износ од 156,184 илјади МКД по основ на долгови и надомест на штета, од кои најзначаен е судскиот спор со друштвото АТ Инженеринг ДОО, Загреб во износ од 130,154 илјади МКД по основ на надомест на штета. Менаџментот на Друштвото согласно проценката на правните застапници смета дека не постои можност за значајни одливи на средства во иднина од овие судски спорови.

**34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

<b>Побарувања и обврски од:</b>	<b>31 декември 2013 година</b>	
	<b>Побарувања</b>	<b>Обврски</b>
М-6 ДОО Скопје	3,626	133,566
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	152	35,133
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	-	885
Винојуг ДОО Гевгелија	2,856	-
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	9,566	466
М-6 Тиквеш - Србија	132,925	-
Прогресив Србија	16,939	-
Тиквеш Вине	137	-
Гепластик ДОО Гевгелија	-	1,745
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	8,890	-
Барово ДООЕЛ Скопје	4,969	3,924
Лепово ДООЕЛ	1,412	-
<b>Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти</b>	<b>181,472</b>	<b>175,719</b>

<b>Побарувања и обврски од:</b>	<b>31 декември 2012 година</b>	
	<b>Побарувања</b>	<b>Обврски</b>
М-6 ДОО Скопје	2,175	133,625
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	2,142	16,555
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	273	295
Винојуг ДОО Гевгелија	639	-
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	11,228	466
М-6 Тиквеш- Србија	172,624	-
Прогресив Србија	16,935	-
Тиквеш Вине	137	-
Гепластик ДОО Гевгелија	47	1,311
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	8,888	-
Барово ДООЕЛ Скопје	7,211	-
<b>Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти</b>	<b>222,299</b>	<b>152,252</b>

<b>Приходи и расходи со:</b>	<b>31 декември 2013 година</b>	
	<b>Приходи</b>	<b>Расходи</b>
М-6 ДОО Скопје	4,026	10,347
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	513	58,363
Винојуг ДОО Гевгелија	5,254	-
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	-	3,481
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	-
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	2	1,357
М-6 Тиквеш- Србија	263,554	12,772
Прогресив Србија	3	-
Тиквеш Вине	-	936
Барово ДООЕЛ Скопје	374	27,769
Гепластик ДОО Гевгелија	22	-
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	2	-
Машински сервис ДООЕЛ	-	815
Лепово ДООЕЛ	1,063	-
<b>Вкупно приходи и расходи</b>	<b>274,813</b>	<b>115,840</b>

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје  
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжение)**

<b>Приходи и расходи со:</b>	<b>31 декември 2012 година</b>	
	<b>Приходи</b>	<b>Расходи</b>
М-6 ДОО Скопје	1,855	11,074
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	414	38,019
Винојуг ДОО Гевгелија	6,292	787
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	-	1,250
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	352
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	4,723	49
М-6 Тиквеш - Србија	346,089	49,810
Прогресив Србија	259	-
Барово ДООЕЛ Скопје	1,570	-
Гепластик ДОО Гевгелија	108	1,002
<b>Вкупно приходи и расходи</b>	<b>361,310</b>	<b>102,343</b>

Друштвото е поврзано со своето матично друштво М-6 ДОО Скопје, со своите подружници, со останатите акционери кои имаат значајно учество од над 5% од акциите со право на глас, како и со останатите друштва кои се поврзани и контролирани од страна на матичното друштво.

Друштвата М-6 Аграр ДООЕЛ, Барово ДООЕЛ, М-6 Инвестиции ДООЕЛ, М-6 Едукативен центар ДООЕЛ, Прогресив Србија, М-6 Дистрибутивен центар Црна Гора, М-6 Дистрибутивен центар Хрватска, М-6 Тиквеш Србија и Гепластик ДОО се друштва кои се капитално поврзани и контролирани од страна на матичното друштво М-6 ДОО Скопје и по тој основ се поврзани со ВВ Тиквеш АД Скопје.

Обврските спрема матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 133,566 илјади МКД потекнуваат од искористени позајмици во износ од 124,034 илјади МКД и услуги во износ од 9,532 илјади МКД.

Обврските спрема друштвото М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје, кое е во целосна сопственост на матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 35,133 илјади МКД потекнуваат од неплатени обврски за купено грозје.

Обврските спрема друштвата Менаџмент трејдинг ДООЕЛ, Винојуг ДООЕЛ и Гепластик Гевгелија потекнуваат од искористени услуги во текот на 2013 година.

Побарувањата од друштвата М-6 Тиквеш Србија во износ од 132,925 илјади МКД и Прогресив Србија во износ од 16,939 илјади МКД произлегуваат од извршени продажби на производи во текот на 2013 и 2012 година.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај  
за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

**ВВ Тиквеш АД Скопје  
Генерален Директор**

**Годишна сметка за 2013 година**

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

**Годишен извештај за 2013 година**